

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.41 од 27.02.2014 година

Член 1

Во Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), во членот 17 се додава нов став (1), кој гласи:

“(1) За именување на член или претседател на Регулаторната комисија за енергетика се објавува јавен оглас во три дневни весници, кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои во еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.”

Во ставот (1) кој станува став (2) точката 1 се менува и гласи:

„1) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на електротехниката, машинството, технологијата, економијата или правото;”.

Во точката 4 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат три нови точки 5, 6 и 7, кои гласат:

„5) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

6) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2) и

7) има положено психолошки тест и тест за интегритет.”

Член 2

По членот 19 се додава нов член 19-а кој гласи:

„Член 19-а

Вработените во стручната служба на Регулаторната комисија за енергетика кои вршат административни работи имаат статус на административни службеници, а за прашањата кои се однесуваат на работниот однос кои не се уредени со овој закон и со колективен договор, се применуваат одредбите од Законот за административните службеници и општите прописи за работните односи.”

Член 3

Во членот 31 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) За именување на претседател, членови на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката и нивните заменици се објавува јавен оглас во три дневни весници, кои се издаваат на територијата на Република Македонија, од кои во еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.”

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи:

“(5) За Председател, членови на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката и нивни заменици може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови, и тоа:

- 1) е државјанин на Република Македонија;

2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

4) има најмалку десет години работно искуство во областа на енергетиката;

5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и

6) има положено психолошки тест и тест за интегритет."

Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13).

Член 4

Статутот на Регулаторната комисија за енергетика ќе се усогласи со одредбите од овој закон, Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Членовите и претседателот на Регулаторната комисија за енергетика, како и претседателот, членовите на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката и нивните заменици, именувани до денот на започнувањето на примената на членовите 1 и 3 од овој закон продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кој се именувани.

Член 6

Одредбите на членовите 1 и 3 од овој закон кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Одредбите на членовите 2 и 4 од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примена на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14) и Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.